



СОЈУЗ НА МАТЕМАТИЧАРИ
НА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИНСКИ НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (20.02.2021)

- Општинскиот натпревар за учениците во основните училишта, оваа година, ќе се одржи по електронски пат. Секој ученик треба самостојно да пополни пријава – google форма, објавена на страната на СММ со која се пријавува за општинскиот натпревар. Согласно правилникот за изведување натпревари по математика за учениците од основните училишта, нема ограничување на бројот на пријавени ученици по училиште. Пријавувањето на учениците завршува на 12.02.2021 година. Формата за пријавување е објавена на страната на СММ заедно со датумите за одржување на натпреварите.
- Детали околу техничката поддршка на натпреварот ќе бидат објавени не подоцна од 13.02.2021, заради увид во вкупниот број на пријавени за натпреварот.
- Согласно одлука на Управниот одбор, оваа година котизацијата за натпреварите се уплаќа посебно за општинските натпревари и посебно за регионалниот натпревар - само за учениците кои се пласирале. Државниот натпревар и ЈММО не подлежат на котизација.

Сметката за уплата може да се најде на страната на СММ, со цел на дознака-Котизација за општински натпревар за основно, во износ од 150 денари.

Доколку ученикот самостојно уплаќа котизација, во формата за пријавување треба да прикачи скенирана (фотографирана) уплатница во pdf формат. Доколку уплатата се врши групно, од страна на училиштето – фактура или уплатница, тогаш секој ученик треба да добие скениран доказ за извршена уплата како би можел да ја прикачи на формата. Поднесување на формата не е можно да се направи без пополнување на тоа поле.

- Сите информации за натпреварите може да се најдат објавени на страната на СММ www.smm.org.mk.
- Вашите поединечни прашања може да ги доставувате на smm.osnovno@gmail.com до претседателот на комисијата за општински, регионални и државни натпревари за основно образование, Трајче Ѓорѓијевски и до претседателот на СММ, проф. д-р Ѓорѓи Маркоски, на sojuz.na.matematicari@gmail.com.
- Во формата за пријавување е потребно да се внесе и адреса на ученикот од платформата Microsoft Teams, со наставка @schools.mk. За оние ученици кои не се вклучени во националната платформа за учење и немаат ваква адреса, на тоа поле треба да внесат активна email адреса со која носители на сметка на Teams, со право на додавање на ученик гостин, ќе ги вклучат на платформата со цел надгледување на натпреварот.
- Список на сите пријавени ученици ќе биде објавен на страната на СММ на 13.02.2021 година.
- Темите за натпреварите се објавени на страната на СММ.

- **ВАЖНО:** Форматот на општинскиот натпреварот оваа година ќе биде различен.

Ќе има три групи на задачи, и тоа:

- **1 група има 4 задачи со по 6 поени (вкупно 24 поени)**
- **2 група има 4 задачи со по 7 поени (вкупно 28 поени)**
- **3 група има 4 задачи со по 12 поени (вкупно 48 поени)**

Времето за работа е 120 минути, согласно правилникот.

Решенијата за задачите (само одговорот) треба да се внесе без да се прикажува постапката при решавањето.

Резултатите ќе бидат објавени на страната на СММ.

Во препорачаната литература за општинскиот натпревар се збирките за основно образование кои се користат по училиштата.

- Пласманот за регионалниот натпревар ќе биде објавен согласно правилникот на СММ, врз основа на постигнатиот успех на единствениот список на учесници.

РЕГИОНАЛНИ НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (13.03.2021)

Поради настанатата состојба со пандемијата, регионалните натпревари за основно образование, ќе се одржат **online**.

Регионалните натпревари за 4 и 5 одделение, ќе се спроведат на ист начин како општинските, со ист број за задачи, ист број на поени и исто времетраење.

Регионалните натпревари за 6,7,8 и 9 одделение, ќе спроведат електронски, со тоа што, целосните решенија на задачите ќе треба да бидат испраќани за прегледување во форма на pdf документи, а учениците ќе бидат следени во текот на натпреварот.

Како и досега, на регионалниот натпревар, комисијата ќе изврши избор на задачи меѓу кои ќе има и задачи од Нумерус, но заради фер плеј и поголема регуларност, задачите од Нумерус ќе бидат со модифицирана форма (модифицирано барање, променети броеви, модифициран услов и слично, но на начин да понудените решенија максимално помагаат во решавање на задачата). Ќе се користат Нумерусите започнувајќи од број 45-1.

СММ ќе се обрати со подетални информации за спроведувањето и текот на натпреварот.


Државниот натпревар ќе се одржи на 8 Мај 2021 во просториите на ПМФ, со физичко присуство, слично како претходната година.

Претседател на комисијата за општински,
регионални и државни натпревари за основни училишта

Трајче Ѓорѓијевски



Претседател на СММ



Проф. д-р Ѓорѓи Маркоски